



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 15 април 1982
Скопје
Број 16 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

126.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата, одржана на 29 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор во траење од 1 година се прости на:

1. Ризов Велко Никола, од Струмица.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Идризовски Џабира Сенаи, од с. Љубаниште,
2. Мазнев Ангел Димче, од Титов Велес,
3. Димитров Боро Панчо, од Кавадарци,
4. Настов Стојан Илија, од Кавадарци,
5. Николовски Спиро Владо, од Скопје,
6. Стојановски Панде Михајло, од Охрид,
7. Тиро Бајрамали Музафер, од Гостивар,
8. Гугушевски Никифор Славчо, од с. Будинарци,
9. Трајковски Гроздан Ризо, од Прилеп,
10. Максимов Игњат Харалампие, од с. Злетово,
11. Аземи Реџеп Шакири, од Урошевац,
12. Коцев Коцо Никола, од Кочани,
13. Тумбовски Димитар Ѓорѓи, од Радовиш.

III

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Ѓорѓиев Павле Ристо, од с. Косово Дабје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 1 месец и 10 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Петров Ристо Лазар, од Штип,
2. Дудулоска Спиро Виолета, од Струга.

V

Изречената казна затвор во траење од 1 месец и 15 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Зулумовска Спиро Олгица, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Димитров Крсто Борис, од Свети Николе.

VII

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Чоневски Коста Цветан, од Крушево,
2. Стоицов Благој Драги, од Кочани,

3. Таиров Акиф Фередин, од Скопје,
4. Џапа Шахим Кенан, од с. Селокуќи,
5. Младеновски Јордан Доне, од Крива Паланка,
6. Крстевски Јашко Славчо, од Крива Паланка,
7. Димитровски Благој Грозде, од Крива Паланка,
8. Цветанов Ѓожин Драги, од Кочани,
9. Стризлоски Ѓоре Тале, од Боротино,
10. Ејупи Јакуп Абдулмунаф, од с. Шемшево.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Мишкоски Цветан Александар, од с. Дреново,
2. Лешоска Петре Љубица, од с. Вевчани.

IX

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Станковски Драган Бранко, од с. Проевци,
2. Тодоровска Вангел Радојка, од Битола.

X

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Мицевски Стојан Борис, од с. Белимбегово,
2. Трајков Добре Слободан, од Штип.

XI

Изречената казна затвор во траење од 10 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 3 години не стори ново кривично дело на:

1. Раденковски Стојан Петар, од Скопје.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Шиљевиќ Ајро Вехбија, од с. Десово,
2. Бериша Алит Насер, од Скопје.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Ѓошев Санде Благој, од Свети Николе,
2. Владо Најдо Димовски, од Скопје,
3. Илиќ Зоран Небојша, од с. Лешани.

XIV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Лазаров Димитар Ѓорѓи, од с. Удово.

XV

Изречената казна затвор во траење од 1 година се намали за 6 месеци на:

1. Маневски Трајче Вlado, од Титов Велес.

XVI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Буцоли Делија Ђинак, од Скопје,
2. Тарталов Ђане Гоне, од Скопје,
3. Мефракир Ёнвер Фазли, од Битола.

XVII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Томислав Александар Димовски, од Битола,
2. Ѓљакоски Гисте Пауме, од Струга,
3. Јусуфовски Шаоан Гафет, од с. Црнилиште.

XVIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Дончевски Петре Милош, од Скопје.

XIX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Ѓенчо Ристо Караколев, од Титов Велес.

XX

Изречената казна затвор во траење од 2 години и 6 месеци се намали за 18 месеци на:

1. Васик Јован Величко, од с. Росоман.

XXI

Изречената мерка за безбедност одземање на возачка дозвола во времетраење од 2 години му се помилува на:

1. Талевски Јонче Тодор, од с. Долно Оризари.

XXII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-224
29 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

127.

Врз основа на член 27, а во врска со член 13 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА МАЛО И ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки на мало

и на големо (во натамошниот текст: прометни организации), кои со производните организации на здружен труд не ќе склучат самоуправни спогодби врз основа на член 13, став 2 од Законот за системот на цените и општествената контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), цените на производите од надлежност на Републиката ги формираат според одредбите од оваа одлука и ги применуваат следниве стапки за покривање на трошоците во прометот:

Производи кои спаѓаат
во овие дејности

НАЗИВ

Во прометот:

Гранка Група Подгрупа

На големо
во % до

На мало во
% до

1	2	3	4	5	6
ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО					
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	2,0	8,0
0103	01030		Преработка на јаглен:		
		010302	— карбогас	2,0	3,0
0104			Производство на нафта и земен гас:		
	01042	010420	— Производство на земен гас	По посебни прописи	
0111			Производство на неметални минерали (без градежни материјали):		
	01111		Неметални минерали (без соли):		
		011111	— азбест: сите производи	5,0	9,0
		011112	— керамичка глина	4,0	8,0
		011113	— кварцен песок	3,0	5,0
		011119	— други неметални минерали: сите производи	3,0	5,0
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал):		
	01121		Производство на стакло:		
		011212	— амбалажно стакло: сите производи	8,0	16,0
		011219	— останато стакло: освен оптичко и стаклена волна	8,0	16,0
	01123		Производство на порцелан и керамика:		
		011231	— порцелан и керамика за домаќинство: сите производи	8,0	16,0
		011232	— градежно-техничка керамика и порцелан: сите производи	6,0	10,0
	01129		Преработка на други неметални минерали:		
		011291	— Азбестни производи: сите производи	5,0	9,0
		011299	Други преработки на неметални минерали: сите производи освен природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платна за брусење	5,0	9,0

1	2	3	4	5	6
0113			Металопреработувачка дејност:		
	01131		Производство на метален репродукционен материјал:		
		011313	— алати: сите производи	6,0	12,0
		011314	— метална амбалажа: сите производи	4,0	8,0
		011315	— шајки, заковци, вијци и други жичани стоки: сите производи	6,0	18,0
		011316	— тркални лагери: сите производи	6,0	10,0
		011319	— друг метален репродукционен материјал: сите производи	5,0	10,0
	01132	011320	— метални, градежни и други конструкции: сите производи	4,0	9,0
	01139	011390	— стока за широка потрошувачка и на други метални производи: сите производи	5,0	13,0
0114			Машиноградба		
			Производство на машини и уреди (без електр. и земјоделски):		
		011412	— градежни и рударски машини и уреди: сите производи	2,0	6,0
		011413	— машини за обработка на метал и дрво: сите производи	2,0	6,0
		011419	— други машини и уреди (без електрични и земјоделски): сите производи	2,0	6,0
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи, освен сејалки, комбајни и жетварки	2,0	6,0
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди на автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117):		
			— канцелариски машини: машини за сметање (освен електронски), книговодствени машини, системи на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пишување, неспомнати машини за мерење на тежина, машини за мерење на тежина, машини за копирање (покрај допусменатите за фото-копирање) и друго	3,0	10,0
			— часовници од сите видови, делови, кутии и механизми како и механизми за временско регулирање	3,0	12,0
			— резервни делови и прибор за сите машини и уреди од гранката 0114	6,0	16,0
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата):		
		011526	— производство на велосипеди, трицикли и специјални делови за велосипеди	4,0	10,0
		011527	— резервни делови и прибор за велосипеди	6,0	16,0
	01159	011590	— други сообраќајни средства: сите производи	2,0	5,0
0116	01160		Бродоградба		
		011601	Поморска бродоградба: сите производи	4,0	10,0
		011602	Речна бродоградба: сите производи	4,0	10,0
			— резервни делови и прибор за производи од гранката 0116	6,0	16,0
0117			Производство на електрични машини и апарати:		
			Електронски и телекомуникациони уреди:		
		011722	— радио и телевизиски приемници и електроакустични апарати и уреди: сите производи	5,0	12,0
		011729	— неспомнати електронски апарати и уреди:		
			— сметачки системи, инд. електронски апарати и уреди за обработка на податоци, рендгенски апарати и др. електронски, медицински инструменти и уреди	3,0	6,0
			— сметачки машини и калкулатори	5,0	10,0
			Електрични апарати за домаќинство:		
		011741	— термички апарати: сите производи, освен шпорети, бојлери, термоакумулациони печки и електрични радијатори	5,0	12,0
		011749	— други апарати за домаќинство: сите производи	5,0	12,0
	01179		Други електротехнички производи:		
		011791	— електроинсталациони материјали: сите производи	5,0	12,0
		011799	— неспомнати електротехнички производи: сите производи	5,0	12,0
			— резервни делови и прибор за наведените производи од гранката 0117	6,0	16,0
0118			Производство на базни-хемиски производи		
			Хемиски влакна и пластични маси:		
		011831	— вештачки и синтетички влакна	3,0	8,0
		011832	— пластични маси	4,0	19,0
0119			Преработка на хемиски производи:		
			По посебни прописи		
	01191	011910	Лекови и фармацевтски хемикалии, крв и деривати од крв		
	01192	011920	Средства за перење и козметички препарати:		
			— средства за нега на забите	5,0	15,0
			— средства за перење освен детергенти	4,0	12,0
			— козметички препарати	6,0	20,0
	01193	011930	Бои и лакови	6,0	18,0

1	2	3	4	5	6
	01194		Преработка на пластични маси:		
		011941	— амбалажа од пластични маси	6,0	18,0
		011949	— други преработки на пластични маси	6,0	18,0
	01199	011990	— други хемиски производи, освен експлозивни	6,0	15,0
0120	01200		Производство на камен, чакал и песок:		
		012001	Камен	5,0	12,0
		012002	Чакал и песок	5,0	12,0
		012003	Суров гипс (садра)	5,0	12,0
0121			Производство на градежни материјали:		
	01211		Производство на вар и гипс:		
		012111	— в а р	5,0	12,0
		012112	— г и п с	5,0	12,0
	01212	012120	Производство на цемент: сите производи	5,0	12,0
	01213	012130	Производство на тули и керамиди: сите производи	5,0	12,0
	01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи:		
		012141	— азбестно-цементни производи	5,0	12,0
		012142	— префабрикувани градежни елементи: сите производи	5,0	12,0
		012143	— битуменски материјали за патишта и покриви	5,0	12,0
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи:		
		012201	— режана граѓа од иглолисници и широколисници и режани железнички прагови	4,0	10,0
		012202	— фурнири и плочи	4,0	10,0
		012203	— импрегнација од дрво	4,0	10,0
0123			Производство на финални производи од дрво:		
	01231	012310	— мебел од дрво	4,0	15,0
			Други финални производи од дрво:		
	01232	012321	— амбалажа од дрво	4,0	12,0
		012322	— градежни елементи од дрво	4,0	12,0
		012323	— галантерија од дрво и плута	5,0	18,0
		012324	— предмети од прачки	5,0	18,0
0124			Производство и преработка на хартија		
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: сите производи, освен целулоза за хартија, рото хартија и натрон хартија вреќи	5,0	10,0
	01242		Преработка на хартија:		
		012421	— амбалажа од хартија: сите производи освен натрон вреќи	5,0	10,0
		012429	— друга преработка на хартија: сите производи	5,0	15,0
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини:		
	01251		Производство на влакна, предива и конец		
		012511	— конопно и ленено влакно	6,0	20,0
		012512	— предиво и конец од памучен тип	6,0	20,0
		012513	— предиво од волнен тип	6,0	20,0
		012514	— предиво и јажарија од тврди и ликести влакна	6,0	20,0
		012515	— предиво и конец од природна и вештачка свила	6,0	20,0
		012516	— синтетичко-креп-предиво и конец	6,0	20,0
	01252		Производство на ткаенини:		
		012521	— памучни ткаенини (од памучен тип)	6,0	20,0
		012522	— волнени ткаенини (волнен тип)	6,0	20,0
		012523	— ткаенина од предиво од тврди и ликести влакна	6,0	20,0
		012524	— свилени ткаенини (свилен тип)	6,0	20,0
0126			Производство на готови текстилни производи:		
	01261		Производство на трикотажни предмети:		
		012611	— трикотажни ткаенини	6,0	20,0
		012612	— трикотажна долна облека	6,0	20,0
		012613	— трикотажна облека	6,0	20,0
		012614	— чорапи	6,0	20,0
		012615	Позамантерија: сите производи	6,0	20,0
	01262		Производство на текстилна конфекција:		
		012621	— долна облека (освен трикотажа)	6,0	20,0
			— работна и заштитна облека, опрема за хигиено-техничка заштита	Вкупно 12%	
		012622	— останата облека	6,0	20,0
		012623	— пресвлека за домаќинство: сите производи	6,0	20,0
		012624	— тешка конфекција: шатори, циради, камп-опрема и др.	6,0	20,0
	01269		Производство на други текстилни производи:		
		012691	— прекривки за под: сите производи		
		012699	— неспоменати текстилни производи	6,0	20,0
0127	01270		Производство на кожа и крзно		
			(сурова и преработена кожа):		
			— сурова кожа: сите производи	Вкупно 7%	
			Преработена кожа		
		012701	Крупна кожа	7,0	15,0
		012702	Свинска кожа	7,0	15,0
		012703	Ситна кожа и крзно: обична и благородна	7,0	15,0

1	2	3	4	5	6
0128			Производство на кожни обувки и галантерија		
	01281	012810	Кожни обувки	4,0	22,0
	01282	012820	Кожна галантерија	5,0	20,0
	01283	012830	Кожна и крзнена конфекција	5,0	20,0
			Кожна конфекција за хигиенско-техничка заштита при работа	Вкупно 12%	
0129	01290		Преработка на каучук:		
		012909	Друга преработка на каучук, освен гумени обувки	6,0	14,0
			— гумени обувки	4,0	22,0
0130			Производство на прехранбени производи: (без добиточна храна)		
	01301	013010	Мелење и лупење на жита: сите производи освен пченично брашно и ориз	7,0	14,0
	01302		Производство на леб и тестенини:		
		013021	— леб и печиво: сите производи	по посебни прописи	
		013022	— тестенини: сите производи	5,0	16,0
			— замрзнати производи од брашно	8,0	20,0
	01303	013030	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	6,0	18,0
			— суво овошје	6,0	18,0
			— замрзнато овошје	8,0	20,0
	01304		Преработка и конзервирање на месо и риба:		
		013041	— колење на добиток и пакување месо: свежо месо	по посебни прописи	
		013042	Преработка и конзервирање на месо: сите производи освен свинска маст	5,0	17,0
			— свинска маст, свежа сланина и сало	4,0	10,0
			— замрзнати производи од месо	8,0	20,0
		013043	Преработка и конзервирање на риба: сите производи освен замрзната конфекционирана риба	5,0	17,0
			— замрзната конфекционирана риба	8,0	20,0
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко:		
			— пастеризирано млеко	по посебни прописи	
			— стерилизирано млеко	4,0	12,0
			— путер	3,0	7,0
			— млеко во прав	3,0	15,0
			— меки, тврди и топени сирења	4,0	15,0
			— павлака, кисело млеко и јогурт	вкупно 14,0	
			— замрзнати производи од млеко	8,0	20,0
			— преработка и конзервирање на јајца	4,0	18,0
			— храна за доенчиња и мали деца и останата ненаброена храна	4,0	18,0
	01306	013060	Производство на шеќер:		
			— меласа, резанци од шеќерна репка	3,0	7,0
	01307		Производство на кондиторски производи:		
		013071	— чоколада, сите видови и какао производи	6,0	20,0
		013072	— бонбони и слатки	6,0	20,0
		013073	— кекс и сродни производи	6,0	20,0
		013074	— индустриски слатки	6,0	20,0
	01308	013080	Производство на билни масла и масти: сите производи освен сурови и рафинирани растителни масти и масло за јадење од сончоглед, соја и маслена репка	5,0	15,0
	01309		Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна):		
		013091	— скроб и преработки	5,0	20,0
			— кафе пржено и мелено	6,0	15,0
			— мед и преработки од мед	5,0	15,0
		013099	— зачини, кавовини и останати прехранбени производи	6,0	20,0
0131			Производство на пијалаци:		
	01311		Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијалаци:		
		013111	Алкохол од растително потекло:		
			— етил алкохол	8,0	22,0
		013112	— пиво, слад, сладен екстракт	6,0	20,0
		013113	— вино	7,0	20,0
		013114	— вински дестилати, вињак и ракија од грозје и вино	8,0	22,0
		013115	— ракија од овошје	8,0	22,0
		013119	— други алкохолни пијалаци	8,0	22,0
	01312		Производство на безалкохолни пијалоци		
		013122	— минерална вода	6,0	18,0
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: сите производи, вклучувајќи ја и храната за добиточна исхрана произведена во гранките 0130 и 0131	3,0	7,0
0134	01340	013400	Графичка дејност: сите производи		
			— дневни информативни весници	по посебни прописи	
			— книги, списанија, обрасци и сл.	8,0	18,0

1	2	3	4	5	6
			— учебници за основно и насочено образование, високи и виши школи	вкупно	15,0
			— школски прирачници за основно, средно и високо образование	вкупно	15,0
			— атласи	вкупно	15,0
			— детска литература (илустрирана)	вкупно	15,0
			— школски тетратки	8,0	18,0
0139	01390		Производство на разновидни производи		
	013901		— учила и фискултурни реквизити	5,0	15,0
			— канцелариски и школски прибор, моливи сите видови	6,0	20,0
	013902		— грамофонски плочи и музички инструменти	5,0	15,0
	013903		— кибрит	6,0	15,0
	013904		— накит	8,0	22,0
	013909		Останата неспомената индустрија:		
			— детски играчки, очила	5,0	15,0
			— ортопедски справи и прибор	5,0	15,0
			— вештачко цвеќе, абажури, привезоци, перики и мрежи за коса	8,0	22,0
			— четки и метли	6,0	18,0
			— детски колички	5,0	15,0
			— шнајдерски кукли, кукли за излози, гумени печати и сл.	5,0	15,0
			Отпаден материјал	6,0	16,0
			ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО		
			— х м е љ	вкупно	6,0
			— компир, кромид	8,0	20,0
			— г р а в	5,0	15,0
			— добиточни крмни билки: сите производи	3,0	7,0
			— цвеќе и украсни билки	8,0	20,0
			— семе, расад и калеми	5,0	15,0
			— јаболки	8,0	20,0
			— кикиритки (со лушпа)	6,0	15,0
			— грозје: сите видови, лозарски расад и калеми	8,0	20,0
			— свежи јајца	6,0	18,0
			— свежа риба	по посебни прописи	
			— пилиња бројлери, живи и еднодневни пилиња	4,0	7,0
			— останат свеж зеленчук и овошје	8,0	25,0
			ОБЛАСТ 03 — ШУМАРСТВО		
			— трупи	вкупно	6,0
			— столбови	вкупно	6,0
			— техничко дрво	вкупно	6,0
			— огревно дрво	4,0	10,0
			— дрвен кумур	5,0	12,0
			— расад шумски	5,0	15,0
			— печурки свежи	6,0	18,0
			— останати производи од искористување на шумите	5,0	12,0

2. За покривање на трошоците во прометот во транзит на производите од точка 1 на оваа одлука, прометните организации можат да пресметаат најмногу до 2% и тие не можат да бидат повисоки од стапките пропишани во точка 1 од оваа одлука.

При формирање на цените на прометот на големо стапката од став 1 на оваа точка е составен дел на стапката за покривање на трошоците во прометот на големо.

3. Ако прометната организација на здружен труд набави стока непосредно од производителот или увозникот и изврши само промет на мало, при формирањето на продажната цена на мало, стапката за покривање на трошоците во прометот на мало од точка 1 на оваа одлука може да се зголеми уште до 50% од стапката за покривање на трошоците во прометот на големо.

4. Стапките за покривање на трошоците во прометот на големо и на мало се пресметуваат на набавната цена на производите.

Под набавна цена во прометот на големо и на мало, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето-фактурна цена на добавувачот (производител, претходен учесник во прометот) зголемена за зависните трошоци.

Под нето-фактурна цена на добавувачот, во смисла на оваа одлука, се подразбира износот што е пресметан во фактурата на добавувачот кој го плаќа купувачот.

Стапката за покривање на трошоците во прометот на стоките од оваа одлука, не го содржи данокот на промет на стоките на мало.

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат трошоците за натовар и истовар, трошоците за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, осигурувањето на стоките во транспортот, транспортното кало, кршот и расипувањето на стоките, трошоците за зимско лагерирање во соодветни простории, посебните трошоци на пакувањето, манипулирањето и сл. за транспортот на стоките, како и трошоците за транспортот од стовариштето на купувачот до неговите продавници, односно продажните места.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се пресметаат само фактичките трошоци што ги имала и фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од став 2 на оваа точка купувачот-прометната организација може да ги пресметува зависните трошоци од став 1 на оваа точка

и кога транспортот, натоварот и истоварот и друго ќе го изврши со свои транспортни средства, а најмногу до височината на пропишаните тарифи во јавниот сообраќај, што се формирани во согласност со прописите.

Организацијата на здружен труд може зависните трошоци од став 1 на оваа точка да ги пресмета во планиран просечен износ кој се внесува на одделна сметка на временски разграничувања, со тоа што по периодичните и завршните сметки ќе изврши усогласување со стварно платените трошоци. Позитивната разлика од оваа сметка може да се користи во согласност со прописите.

6. Прометните организации кои вршат ситно пакување на прехранбени производи кои одговараат на индустриски начин на пакување можат при формирањето на продажните цени во прометот на тие производи, под точките 4 и 5 од оваа одлука, посебно да ги пресметаат стварните трошоци на пакувањето, а најмногу до износот кој е во согласност со прописите, што ги пресметуваат производните организации на здружен труд при пакување на тие производи.

7. Ако во прометот на големо учествуваат повеќе прометни организации, тие меѓусебе ја делат пропишаната стапка за покривање на трошоците во прометот на големо, со тоа што секоја организација во тој вид промет е должна во фактурата за продажбата на стоката одделно да го искаже делот на стапката што го пресметала и делот што останува за другите учесници.

8. Не се смета за зголемување на стапката за покривање на трошоците на прометот износот на позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика меѓу постојната продажна цена на стоките на залиха и продажната цена од ист вид и квалитет што подоцна се купени ако таа разлика во цената се пресметува и внесува на посебна сметка на временски разграничувања, во согласност со прописите.

9. Ако производните организации на здружен труд, во согласност со прописите, поминат од формирање на производствените цени на цени на големо и мало, при формирањето на тие цени ќе ги применуваат стапките од одлуката, со тоа што на така формираните цени, со самоуправни спогодби со прометните организации на здружен труд, во согласност со прописите, можат да утврдат поинакви односи за учество на трошоците во прометот.

10. Формирањето на цените на производите во прометот на мало односно на големо ќе се врши според одредбите на оваа одлука од денот на нејзиното влегување во сила.

11. Се овластува Републичката заедница за работите на цените, по потреба, да дава упатства за класифицирање на производите од точка 1 и за примената на оваа одлука.

12. Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд која не се придржува кон точка 7 од оваа одлука.

За ваков прекршок ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-662/1

1 април 1982 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,

Благој Попов, с. р.

128.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за игрите на среќа, а во согласност со член 7-т, став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 26/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ВОДАТ НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ ЛОТАРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА — ПРИХОДИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА, ОСТВАРЕНИ ВО 1981 ГОДИНА

1. Остварените приходи од игрите на среќа, што се водат како средства на посебна сметка кај Лотаријата на Македонија собрани заклучно со 31 декември 1981 година, ѝ се распоредуваат на Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура за учество во финансирањето на изградбата, доградбата и инвестиционото одржување на објектите за физичката култура.

2. Лотаријата на Македонија, средствата што се водат на посебна сметка во износ од 1.780.000 динари, ќе ѝ ги преведе на Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура за користење за намените што ќе ги утврди надлежниот самоуправен орган на таа Заедница.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-612/1

24 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

129.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА

1. За советник на директорот на Републичкиот завод за информатика се назначува Викторија Бабамова, инженер за системска анализа за економска и автоматска обработка на податоци во ОЗТ „Малон“ — „ОХИС“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-581/1

11 март 1982 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Хисен Рамадани, с. р.

130.

Врз основа на член 90 став 4 и член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УРЕДОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник на директорот на Уредот за документација во Извршниот совет на Собранието на

Социјалистичка Република Македонија се назначува Љубомир Герасимовски, управител на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-471/1
25 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

131.

Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Физика за VII одделение од Лазар Тодоровски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 23
6 февруари 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

132.

Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ХЕМИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Хемија за VII одделение од Цветковиќ д-р Саво, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 24
6 февруари 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

133.

Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Музичко воспитание за V одделение од Благоја Цанев и Васил Попдучев, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 25
6 февруари 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

134.

Врз основа на член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за V одделение од Димитар Гогошевски, Драган Мишковски и Војо Велјановски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 26
6 февруари 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

135.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАРКСИ- ЗАМ И САМОУПРАВУВАЊЕ ЗА I КЛАС СРЕД- НО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Марксизам и самоуправување за I клас средно насочено образование од Јорданов Стојан и Спасески д-р

Јордан, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 27

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

136.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПРОИЗВОДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА I КЛАС

1. Се одобрува употребата на учебникот Производно-техничко образование за I клас од Кралев м-р Тодор, Смилевски м-р Цветко и Ивановски Новит, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 28

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

137.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА I КЛАС НА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Физика за I клас на заеднички основи за насочено образование од Јоноска д-р Мирјана, Темелковски м-р Димитар и Тодоровски Лазо, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 29

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

138.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА I КЛАС НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Историја за I клас на средно образование од Цветан Беличански, Благоја Цветковски и Алексо Корвезировски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 30

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

139.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАНИМАЊЕТО I ДЕЛ ЗА МАШИНБРАВАРИ И ДРУГИ ЗАНИМАЊА ОД МЕТАЛСКО-МАШИНСКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на занимањето I дел за машинбравари и други занимања од металско-машинска струка од Драгослав Јевтиќ, Стеван Симиќ и Павле Шојкиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 31

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

140.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАНИМАЊЕТО II ДЕЛ ЗА МАШИНБРАВАРИ

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на занимањето II дел за машинбравари од Драгослав Јевтиќ, Стеван Симиќ и Павле Шојкиќ,

во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 32

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

141.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАНИМАЊЕТО БРАВАР-МОНТЕРИ И ГРАДЕЖНИ БРАВАРИ

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на занимањето бравар-монтери и градежни бравари од Павле Шојки и Стеван Симиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 33

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

142.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ ВО ПЛАСТИЧНА СОСТОЈБА ЗА ЗАНИМАЊЕТО ОД МЕТАЛУРШКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата на учебникот Преработка на металите во пластична состојба за занимањето од металуршка струка од дипл. инж. Велимир Герзиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 35

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

143.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЛЕЕЊЕ ЗА ЗАНИМАЊЕТО ОД МЕТАЛУРШКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата на учебникот Леене за занимањето од металуршка струка од Стеван Симиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 36

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

144.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГОТВАРСТВО ЗА I КЛАС НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата на учебникот Готварство за I клас на угостителските училишта од Трпчевски Фидан, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 37

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

145.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница, одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС НА ТРГОВСКИТЕ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата на учебникот Математика за III клас на трговските училишта од Пале Тодоров и Благоја Мукаетов, во издание на Ра-

ботната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

03 бр. 38

6 февруари 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,

д-р **Митко Илиевски**, с. р.

146.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 20 јануари 1982 година ја донесе следната

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 30 од Правилникот за организација и систематизација на работи и работни задачи во Работната заедница на Тутуновиот комбинат „Боро Петрушевски — Папучар“ во Куманово, во делот во кој е предвидено распоредување и реизборност на раководители на сектори, служби и ресторан, да се врши по пат на интерен оглас, донесен на 10 април 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Тутуновиот комбинат „Боро Петрушевски — Папучар“ — Куманово, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 158/81 од 19 ноември 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на означениот дел од членот 30 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата спротивност со ставот 3 на член 170 од Законот за здружениот труд, како и за неговата согласност со ставот 3 на член 8 од Законот за работни односи.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во претходната постапка и на јавната расправа, Судов утврди дека во неговиот член 30 е предвидено за раководителите на сектори, служби и ресторан кои се затекнати на работа на денот на донесувањето на овој правилник, без оглед дали ги исполнуваат или не предвидените услови со овој правилник, во рок од 30 дена од неговото донесување да се распише интерен оглас. Тој оглас го распишува и изборот го врши Работничкиот совет на работната заедница. Доколку на интерниот оглас не се јават кандидати кои ги исполнуваат предвидените услови, работничкиот совет може да донесе одлука за избор на кандидат кој не ги исполнува условите, ако тој до тогаш успешно ги извршувал работите и работните задачи, а под услов да има најповеќе за еден степен пониска стручна подготовка од предвидената. За ваквите работи и работни задачи интерниот оглас ќе се обновувал на секои четири години (интерна реизборност).

Понатаму Судов утврди дека во членот 106 од статутот и во членот 66 од Статутарната одлука за измени и дополнувања на статутот на Комбинатот, донесена на 18 декември 1980 година, е предвидено како работници со посебни овластувања и одговорности покрај другите да се сметаат и работниците кои вршат работи и работни задачи предвидени за раководителите на сектори односно служби во работната заедница.

5. Според ставот 3 на член 170 од Законот за здружениот труд и ставот 3 на член 8 од Законот за работни односи, за работите и работните задачи

на работниците кои имаат посебни овластувања и одговорности, објавувањето на условите се врши преку јавен конкурс со назначување на времето за кое се врши пополнувањето.

Од овие законски одредби произлегува дека работите и работните задачи кои со самоуправен општ акт се утврдени како работи при чие вршење работниците имаат посебни овластувања и одговорности не можат да се пополнуваат со распоредување по пат на интерен оглас, затоа што според мислењето на Судов тоа би било во спротивност со наведените законски одредби.

Со оглед на тоа што со означениот дел од член 30 од оспорениот правилник е предвидено раководителите на сектори, служби и ресторан, кои според статутот се утврдени како работници со посебни овластувања и одговорности, да се распоредуваат по пат на интерен оглас, Судов смета дека овој дел од оспорениот член 30 е во спротивност со ставот 3 на член 170 од Законот за здружениот труд, како и дека не е во согласност со ставот 3 на член 8 од Законот за работни односи.

На основа изнесеново Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 158/81

20 јануари 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

147.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 29 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување висината на надоместокот за минералните сировини, донесена од Собранието на општината Крива Паланка на 8 јули 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

3. Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Рудници „Силекс — Неметали“ во состав на Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ од Кратово, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што во неа било предвидено плаќање надоместок за експлоатација на минерални сировини во износ од 30 динари за кубен метар искористена минерална сировина, што не било во согласност со ставот 1 на член 5 од Законот за истражување и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека предмет на оспорената одлука е определување висината на надоместокот за експлоатација на песок, чакал, камен, туларска и грнчарска глина на подрачјето на општината Крива Паланка. Во ставот 1 на член 2 од одлуката е предвидено сите корисници на минерални сировини од бреговите и коритата на природните водотеци и од другите површини на подрачјето на општината да плаќаат надоместок. Во ставот 2 на овој член е предвидено дека по исклучок, надоместок нема да се плаќа ако извадените минерални сировини се користат за одржување и заштита на водостопанските објекти или за општонародна одбрана. Во членот 3 од одлуката е утврдена висината на означениот надоместок и тоа во износ од 30 динари за кубен метар искористен песок, чакал, камен, туларска и грнчарска глина.

5. Според членот 1 од Законот за истражување и експлоатација на минерални сировини, одредбите од овој закон се однесуваат на истражувањето и експлоатацијата на рудното богатство, без оглед дали тоа се наоѓа во земјата или на нејзината површина, на езерско дно или под него. Во ставот 1 на член 5 од наведениот закон е утврдено дека за извадената минерална сировина при истражувањето и експлоатацијата, како за општествена сопственост, организациите на здружениот труд се здобиваат со право на користење без надоместок. Во ставот 2 на овој член од законот е определено дека надоместок за извадена сировина плаќаат граѓаните, граѓанско-правните лица, општествените организации и други здруженија на граѓаните. Висината на овој надоместок, согласно ставот 3 од овој член, ја определува општината.

Според ставот 1 на член 98 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и езера се плаќа придонес. По исклучок од став 1 на овој член од законот, придонес не се плаќа ако извадениот песок, чакал и камен се употребува за изградба и одржување на заштитни водостопански објекти и објекти за општонародна одбрана, како и за комунални и други јавни објекти чиј инвеститор е месната заедница.

Според мислењето на Судот, со оспорената одлука е утврден еднаков режим на плаќање надоместок за експлоатација на минерални сировини, кој според одредбите од наведените закони, е различен. Имено, законот за истражување и експлоатација на минерални сировини предвидува дека организациите на здружениот труд се здобиваат со право на користење на извадената минерална сировина без надоместок, а граѓаните, граѓанско-правните лица, општествените организации и други здруженија на граѓани, плаќаат соодветен надоместок. Одделот 7 на главата II од Законот за водите, пак, како специјален закон во однос на Законот за истражување и експлоатација на минерални сировини го уредува прашањето на експлоатацијата на песок, чакал и камен, и предвидува за овие минерални сировини плаќање придонес со исклучок ако извадениот песок, чакал и камен служи за изградба и одржување на заштитните водостопански објекти, за објекти за општонародна одбрана или за јавни објекти чиј инвеститор е месната заедница. Поради тоа, во ситуација на различен режим на користење на минералните сировини, утврден со законот, Судот смета дека не може со одлука на собрание на општина да се утврдат истоветни обврски на корисниците на минерални сировини. Со оглед на тоа, Судот оцени дека одлуката не е во согласност со ставот 1 на член 5 од Законот за истражување и експлоатација на минерални сировини затоа што предвидува плаќање надоместок за извадена минерална сировина од сите корисници без оглед дали се работи за овластена организација на здружениот труд или пак за граѓани, граѓанско-правни лица, општествени организации или други здруженија на граѓани.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 211/81

29 декември 1981 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Гога Николовски, с. р.

148.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 11 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) точката 1 на член 43 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во село Соколарци, општина Кочани, донесен со референдум на 24 декември 1977 година; и

б) членот 2 од Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во означеното училиште, донесена со референдум на 5 март 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во село Соколарци, општина Кочани, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 71/81 од 17 декември 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со начелото на распределба според трудот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 3/77 и 48/78).

4. Разгледувајќи ја точката 1 на член 43 од правилникот за распределба на средствата за лични доходи, во текот на постапката и на седницата, Судов утврди дека сложеноста на работите и работните задачи на наставниците, покрај другото, а во зависност од степенот на знаењето и способностите на овие работници, е вреднувана со 90 бода за висока, со 60 за виша и со 30 бода за средна стручна подготовка.

Понатаму, разгледувајќи го членот 2 од оспорената одлука за измена и дополнување на правилникот за распределба на средствата за лични доходи, со кој е изменет членот 43 од правилникот за распределба на средствата за лични доходи во ова училиште, Судов утврди дека резултатите од извршувањето на работите и работните задачи на наставниците, а во зависност од знаењата и умењата стекнати преку стручната оспособеност, се вреднувани на тој начин, што за основен степен на оспособеност се утврдени 30 бода, за повисок степен 60 и за висок степен на оспособеност 90 бода. Со тоа, всушност, сложеноста на работите и работните задачи на наставниците пак се вреднува во зависност од стручната подготовка.

5. Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование, наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска нас-

тава, како и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 на истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов, стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи така, што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, а тоа значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на распределбата според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка односно стручна оспособеност. Меѓутоа, во случаите во кои за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, како што е случај со членот 79 од означениот закон за основното образование и воспитание, а не според стручната подготовка што ја има конкретниот работник. Имено, кога за вршење на одредени работи и работни задачи ал-

тернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква, што може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка.

Со оглед на тоа што во точката 1 на член 43 од правилникот, како и во членот 2 од оспорената одлука за измена и дополнување, се предвидува различно учество во распределбата на средствата за лични доходи на наставниците по основот сложеност, во зависност од степенот на нивната стручна подготовка односно нивната стручна оспособеност, иако со Законот за основното воспитание и образование е пропишано дека со еден од предвидените степени на стручна подготовка со успех може да се изведува наставата во основното училиште, Судов утврди дека оспорените одредби од правилникот и од оспорената одлука не се во согласност со начелото на распределба според трудот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од означениот закон.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 71/81

11 февруари 1982 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА

211.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 12 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, на заедничка седница на двата собора на Собранието, одржана на 4 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1982 година се определува во висина од 8,80% од бруто личниот доход и другите примања.

Тарифите на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа од 0 и 9 од номенклатурата се определува во висина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифите на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата се определуваат во висина од 0,50% од остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Од предвидената стапка на придонесот во членот 1 од оваа одлука 1% ќе се издвојува на посебна сметка при СОК — филијала Кочани, Експозитура Винаца, за изградба на Здравствен дом — Винаца.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што го претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство, односно месечниот просечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник — за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 4

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за лицата пријавени кај Заедницата за вработување кои примаат паричен надоместок на име привремено невработени лица, како и за лицата уживатели на пензија се определува во висина од 12,50% од нето примањата.

За лицата пријавени кај Заедницата за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот износ исплатен на име паричниот надоместок за привремено безработни лица во времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Член 5

За лицата кои работат по договор за дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување по стапка од 0,73% од исплатениот надоместок.

Член 6

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Зако-

нот) и другите општи акти на Основната заедница, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесот за здравствено осигурување се пресметува и се плаќа по стапка односно според тарифата пресметана за промена на нето личниот доход односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 7

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука, освен 1% наменети за изградба на здравствен дом, се наменуваат:

— 56%, за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 44%, за здравствена заштита која што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 8

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1982 година.

Бр. 06-123

5 март 1982 година

Винаца

Претседател,

Боро Панов, с. р.

Загубени печати

Загубениот тркалезен печат под назив: „Електроинсталатерска работна организација „Електро-вод“ — Скопје“, се огласува за неважен. (1465)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Скопје, со број 31“, се огласува за неважен. (1525)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка, на име Бујар Асаноски, ул. „ЈНА“ бр. 12, Струга. (1915)

Воена книшка, издадена од Собранието на општината Куманово на име Илиевски Коле Стојан, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 12, Куманово. (1988)

Воена книшка, издадена од ВП 2558, Прокупље на име Зоран Симоновски, с. Враготурце, Куманово.

Воена книшка на име Осман Османи, с. Пирок, Тетово. (2047)

Свидетелство за VIII одделение на име Војкинов Ванчо, с. Облешево, Кочани. (2062)

Воена книшка на име Алко Рустеми, с. Радолишта, Струга. (2108)

Свидетелство за завршено III одделение за возрасни, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски“ — Крива Паланка на име Аредин Незировски, ул. „Единство“ бр. 15, Крива Паланка. (2145)

Работна книшка, издадена од Крива Паланка на име Стаменковски Благој ул. „Домач“ бр. 51, Крива Паланка. (2178)

Воена книшка на име Трајан Мицевски, с. Карбинци, Штип. (2236)

Воена книшка на име Тодор Голомеов, ул. „Браќа Доневи“ бр. 2, Штип. (2238)

Сообраќајна дозвола издадена од СВР — Штип на име Тане Стојанов, ул. „1-вомајска“, бр. 11, Штип. (1506)

Свидетелство за завршено основно училиште, на име Трајковски Зоран, с. Д. Караслари, Титов Велес. (1521)

Лична карта на име Хамзи Хамза, с. Стримница, Тетово. (1550)

Воена здравствена легитимација на име Хамзи Хамза, с. Стримница, Тетово. (1551)

Возачка дозвола бр. 322, издадена од ОВР — Гостивар на име Ремзи Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (1568)

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Штип на име Томислав Стојанов, ул. „Првомајска“, бр. 11, Штип. (1572)

Воена легитимација на име Филип Николов, ул. „Брегаличка“, бр. 42, Штип. (1590)

Возачка дозвола, издадена од ОВР Берово на име Чучурски Славчо, ул. „29 Ноември“, бр. 13, Берово. (1598)

Воена книшка на име Љупчо Штроклевиќ, с. Буково, Битола. (1599)

Воена книшка на име Насер Исмаили, с. Сичане, Тетово. (1608)

Воена книшка на име Тасим Зилбеари, с. Копачиндол, Тетово. (1611)

Здравствена легитимација на име Стојка Тасева, ул. „Првомајска“, бр. 38, Штип. (1713)

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Павловска, с. Жидилово, Крива Паланка. (1728)

Штедна книшка на име Реџепа Љатифе, ул. „Киевска“, бр. 9, Тетово. (1832)

Воена книшка на име Ајет Идризи, ул. „И. Р. Лола“ бр. 301, Тетово. (1734)

Возачка дозвола на име Добре Давитков, ул. „М. Тито“, бр. 60, Штип. (1788)

Воена книшка на име Спасовски Веселин Душан, с. Мала Црцорија, Крива Паланка. (1835)

Свидетелство за завршено IV одделение издадено од Подрачното училиште „Лирија“ од с. Бузалково, на име Сулејмани Кемал, с. Бузалково, Титов Велес. (1841)

Диплома за сидар на име Бранко Цветковски, с. Писаца, Крива Паланка. (1846)

Работна книшка на име Мирвет Идризи, с. Жировница, Гостивар. (7628)

Диплома за завршено металско училиште, на име Љупчо Ангеловски, с. Габар, Крива Паланка.

Штедна книшка бр. 76003-1071 издадена од Београдска банка — Филијала УБ на име Томислав Вељковиќ, ул. „47“, бр. 7, Скопје. (1867)

Загубените чекови бр. 130301 од 130310 на име Стаменков Љупчо, ул. „Александар Турунџиќ“ бр. 8-б, Скопје, издадени на 21. XII. 1981 година од Љубљанската банка — Основна банка — Скопје, се огласуваат за неважни. (1667)

Загубената меница, издадена на ден 18. VIII. 1981 година на износ од 124.542,40 дин. со рок на достасаност 25. IX. 1981 година, се огласува за неважна. Исплаќач на меницата е „Велепромет“ — Вуковар ООУР Велепродаја (ж. с. СОК Вуковар: 35100-601-768), а авалист на меницата е Комерцијалната банка — Вуковар (ж. с. 35100-620-16). (191)

КОНКУРСИ

Советот на Шумарскиот факултет
распишува
КОНКУРС

за избор или преизбор на еден наставник по предметот Организација на шумското производство во исто или повисоко звање

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат: диплома за завршен III степен на студии, односно завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите со останатите документи се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (91)

Советот на Шумарскиот факултет

**распишува
КОНКУРС**

за преизбор или избор на еден соработник во исто или повисоко наставничко звање по предметот Искористување на шумите

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат: диплома за завршен III степен на студии, односно завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите со останатите документи се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (92)

Автотранспортната организација на здружен труд „ПОЛЕТ“ — Тетово, врз основа на одлуката од надлежниот орган за изградба на инвестиционен објект, во својство на инвеститор

**распишува
ОГЛАС**

за јавно прибавување на понуди за изградба на ПУМПА ЗА ГОРИВО со капацитет од 80 тони (за интерни потреби).

Детални технички податоци за поднесување на понуди може да се добијат кај инвеститорот или на телефон 094/21-729.

Право на поднесување понуди имаат сите ОЗТ регистрирани за вршење на дејноста во која спаѓа градењето на таков објект.

Понуди се доставуваат во три примероци на адреса: „ПОЛЕТ“ — АОЗТ — Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 226, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Понудите треба да содржат цена, рок и други услови за изградба на објектот. (97)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје

**распишува
КОНКУРС**

за избор на следните работни места:

— избор на еден наставник во сите звања по предметот Винарство;

— избор на едно лице во сите научни звања по Лозарство и

— избор на едно лице во звањето асистент за наука по Лозарство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СР Македонија и Законот за организирање на научните дејности на СРМ, а согласно донесениот Правилник за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (90)

Советот на Медицинскиот центар „Гевгелија“
— Гевгелија

**распишува
КОНКУРС**

за испраќање лекар на специјализација по следната специјалност:

— 1 (еден) за школска медицина.

УСЛОВИ:

— кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет;

— да имаат положено стручен испит;

— да познаваат еден од светските јазици и

— да имаат поминато на работа во Центарот најмалку 4 (четири) години.

Молбите со потребните документи да се доставуваат на адреса: Медицински центар „Гевгелија“ — Гевгелија — за Советот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. (93)

Конкурсната комисија на Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ — Кратово

**распишува
КОНКУРС**

за пополнување на работи и работни задачи со посебни овластувања и одговорности:

1. Финансов директор — избор,

2. Секретар на работната организација — избор,

3. Директор на БП/Х — избор,

4. Директор на општи сектор — избор.

УСЛОВИ:

Покрај општите услови утврдени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. Кандидатите под точка еден треба да имаат завршено економски факултет и три години работно искуство по дипломирањето.

2. Кандидатите под точка два треба да имаат правен факултет и 3 години работно искуство по дипломирањето.

3. Кандидатите под точка три треба да имаат завршено технолошки факултет или хемиски аналитички смер и 3 години работно искуство по дипломирањето.

4. Кандидатите под точка четири треба да имаат завршено правен факултет и да имаат 3 години работно искуство по дипломирањето.

Работите и работните задачи наведени во конкурсот подлежат на реизбор.

Кандидатите се должни со молбата да достават препис од дипломата за стручната подготовка и доказ за работно искуство.

Личниот доход се одредува според мерилата од Правилникот за личните доходи на работниците на „ИДНИНА“ — Кратово.

Молбите се поднесуваат до Фабриката „ИДНИНА“ — Кратово со ознака — конкурсна комисија.

Некомплетираните молби нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена по извршениот избор. (94)

Конкурсната комисија за реизбор на директор при Монтажно-градежно-водоинсталатерската за- друга „ХИДРОГРАДБА“ од Скопје, врз основа на член 75 од Статутот на МГВЗ „ХИДРОГРАДБА“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за реизбор на директор
Кандидатот, покрај општите услови од Зако- нот за здружениот труд, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено висока стручна подготовка:
 - технички смер,
 - економски смер, или
 - правен смер со најмалку 5 години работно искуство, од кои 3 години на раководно работно место;
2. да има завршено виша стручна подготовка:
 - технички смер,
 - економски смер, или
 - правен смер, со најмалку 10 години работно искуство, од кои 5 години на раководно работно место;
3. да има завршено средна стручна подготовка:
 - технички смер, или
 - економски смер, со најмалку 15 години ра- ботно искуство од кои 10 години на раководно работно место;
4. да е ВКВ работник со најмалку 20 години работно искуство од кои 15 години на раководно работно место.

Покрај условите во поглед на образованието и на работното искуство, кандидатите треба да посе- дуваат и морално-политички квалитети и да имаат организациони способности.

Со пријавата кандидатите треба да достават и документи од кои ќе се види дека ги исполну- ваат горенаведените услови, како и да не се под истрага или осудувани.

Пријавите се доставуваат до Конкурсната ко- мисија при МГВЗ „ХИДРОГРАДБА“ — Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да бидат разгледувани.

За денот на разгледувањето на пријавите од страна на комисијата кандидатите ќе бидат пис- мено известени. (95)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп- је ООЗТ Институт за сточарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на следните работни места:
— избор на еден наставник во сите звања по предметот Искра на домашните животни.

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови- те пропишани со Законот за високото образова- ние на СРМ, а согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Зе- мјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за сточарство.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об- јавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се зе- маат предвид при разгледувањето. (89)

СОДРЖИНА

	Страна
126. Одлука за помилување на осудени лица	305
127. Одлука за формирање на продажните цени на мало и големо на производите од надлежност на Републиката — — —	306
128. Одлука за распоредување на средствата што се водат на посебна сметка кај Ло- таријата на Македонија — приходи од игри на среќа, остварени во 1981 година	311
129. Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за информатика — — — — —	311
130. Решение за назначување советник на директорот на Уредот за документација во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	311
131. Решение за одобрување на учебникот Физика за VII одделение — — — — —	312
132. Решение за одобрување на учебникот Хемија за VII одделение — — — — —	312
133. Решение за одобрување на учебникот Музичко воспитание за V одделение — — — — —	312
134. Решение за одобрување на учебникот Читанка за V одделение — — — — —	312
135. Решение за одобрување на учебникот Марксизам и самоуправување за I клас средно насочено образование — — — — —	312
136. Решение за одобрување на учебникот Производно-техничко образование за I клас — — — — —	313
137. Решение за одобрување на учебникот Физика за I клас на заеднички основи за насочено образование — — — — —	313
138. Решение за одобрување на учебникот Историја за I клас на средно образова- ние — — — — —	313
139. Решение за одобрување на учебникот Технологија на занимањето I дел за ма- шинбравари и други занимања од ме- талско-машинска струка — — — — —	313
140. Решение за одобрување на учебникот Технологија на занимањето II дел за машинбравари — — — — —	313
141. Решение за одобрување на учебникот Технологија на занимањето бравар-мон- тери и градежни бравари — — — — —	314
142. Решение за одобрување на учебникот Преработка на металите во пластична состојба за занимањето од металуршка струка — — — — —	314
143. Решение за одобрување на учебникот Леене за занимањето од металуршка струка — — — — —	314
144. Решение за одобрување на учебникот Готварство за I клас на угостителските училишта — — — — —	314
145. Решение за одобрување на учебникот Математика за III клас на трговските училишта — — — — —	314
146. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 158/81 од 20 јануари 1982 година	315
147. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 211/81 од 29 декември 1981 година	315
148. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 71/81 од 11 февруари 1982 година	316
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
ВИНИЦА	
211. Одлука за стапките и тарифите на при- донесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за ко- ристење на здравствена заштита во странство за 1982 година на општината Винаца — — — — —	317